

20151504259

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за санитарната и здравствената инспекција,  
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.

Бр. 08-3915/1  
26 август 2015 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

### ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА САНИТАРНАТА И ЗДРАВСТВЕНАТА ИНСПЕКЦИЈА

#### Член 1

Во Законот за санитарната и здравствената инспекција („Службен весник на Република Македонија“ број 71/2006, 139/2008, 88/2010, 18/11, 53/11, 164/13, 43/14, 144/14 и 51/15), во членот 31 став 1 во воведната реченица зборовите: „2.000 до“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „500 до 1.000“ се заменуваат со зборовите: „400 до 600“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

#### Член 2

Во членот 31-а став 1 зборовите: „1.500 до“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „400 до 800“ се заменуваат со зборовите: „300 до 450“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

#### Член 3

Во членот 31-б став 1 зборовите: „1.000 до“ се бришат.

Во ставот 2 зборовите: „300 до 600“ се заменуваат со зборовите: „200 до 300“.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во правното лице.“

#### Член 4

Во членот 31-в ставот 1 се менува и гласи:

„Прекршочната постапка за прекршоците предвидени во овој закон ја води и прекршочни санкции изрекува надлежниот суд.“

Ставот 2 се брише.

#### Член 5

По членот 31-в се додаваат два нови члена 31-г и 31-д, кои гласат:

#### „Член 31-г

За прекршоците утврдени во членовите 31, 31-а и 31-б од овој закон, државниот санитарен и здравствен инспектор е должен на сторителот да му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоците.

Државниот санитарен и здравствен инспектор е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од покренатите постапки.

Во евиденцијата од ставот 2 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и за исходот на постапката.

Личните податоци од ставот 3 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог ги пропишува министерот за здравство.

#### Член 31-д

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за прекршоците.“

#### Член 6

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.